



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	15 Мај 2015 година Службен гласник број 6 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
<b>Адреса: „Прилепски бранители“ бр.1, тел.416-454, <a href="http://www.prilep.gov.mk">www.prilep.gov.mk</a>, емаил: <a href="mailto:prilep@prilep.gov.mk">prilep@prilep.gov.mk</a></b>		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

## **ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА, ДЕЛОКРУГОТ И НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ НА ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП**

1. Одлуката за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Прилеп, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08 - 1091/1  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 17 став (1) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр.27/2014), член 57 и 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 став 1 точка 26 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 15.05.2015 година, донесе:

## **ОДЛУКА за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Прилеп**

### **I. Основни одредби**

#### **Член 1**

Со оваа одлука се утврдува организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Прилеп, делокругот на работата на

организационите единици, нивната одговорност и меѓусебните односи, условите и нивното образување, начините и формите на раководење и нивните надлежности и одговорности.

#### **Член 2**

Општинската администрација на Општина Прилеп (во натамошниот текст општинска администрација) ги извршува работите од надлежност на органите на општината, односно Советот и Градоначалникот на општината.

Општинската администрација:

1. Врши стручни и административни работи за Советот и Градоначалникот на општината

2. Ја следи проблематиката во областите од надлежност на општината, врши анализа на состојбите и дава иницијативи и предлози за нивно унапредување и решавање на проблемите

3. Доставува информации и податоци во врска со активностите на општината, на барање на надлежните органи или врз основа на закон

4. Ги подготвува актите за Советот и Градоначалникот

5. Ги подготвува седниците на Советот, како и седниците на неговите постојани и повремени комисији

6. Ги води финансиско сметководствените работи на општината

7. Ракува со документите на општината, ги чува до нивно уништување, односно до предавање на Државниот архив на Република Македонија

8. Врши други работи што ќе ги определи Советот и Градоначалникот

Општинската администрација ги извршува работите од надлежност на органите на општината во согласност со Уставот и со Закон, со Статутот на општината и со други прописи и општи акти донесени врз основа на закон.

### **II. Видови на организациони единици во општинската администрација**

#### **Член 3**

Врз основа на надлежностите на општината, утврдени со Закон, како и групирањето на работите и задачите според видот, обемот, сложеноста, нивната меѓусебна сродност и поврзаност со оваа

Одлука се организира општинската администрација на Општина Прилеп.

Во рамките на општинската администрација се организираат следните организациони единици:

- Сектори
- Одделенија
- Територијална Противпожарна Единица на Општина Прилеп

#### **Член 4**

Заради вршење на работите на Внатрешната ревизија и управување со човечки ресурси, во рамките на општинската администрација се формираат следниве одделенија кои не се во склоп на Секторите и тоа:

- Одделение за внатрешна ревизија
- Одделение за управување со човечки ресурси

#### **Член 5**

Секторот се образува заради обединување на повеќе меѓусебно поврзани подрачја од надлежност на органите на општината, како и заради организирање, координирање и контрола на работите од надлежност на одделенијата во неговиот состав и следење и унапредување на меѓусебната соработка на одделенијата.

Одделение се образува заради извршување на една од следните работи: нормативно-правни, управување со човечки ресурси, стручно-аналитички, управни, управно-надзорни, информативно-документациони, информативно комуникациски, стручно-оперативно, материјално-финансиски, инвестициони, информатичко-технолошки, стручно-административни, како и други работи што се извршуваат во органите на општината.

Територијалната Противпожарна Единица на Општината се образува заради вршење на со закон утврдените работи од областа на заштита од пожари.

### **III. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА**

#### **Член 6**

Општинската администрација на Општина Прилеп се организира во следните Сектори, Одделенија и Територијална Професионална Противпожарна Единица на Општината:

1. Сектор за правни, општи работи и јавни дејности, во чиј состав се:
  - Одделение за правни работи
  - Одделение за општи работи
  - Одделение за јавни дејности
  - Одделение за локален економски развој и прекугранична соработка
  - Одделение за контакт со граѓаните, Невладините организации, облиците на месна самоуправа, информирање, правна помош, предлози и претставки

- Одделение за јавни набавки и администрирање со движниот имот во сопственост на општината

1. Сектор за финансиски прашања
  - Одделение за буџетска координација
  - Одделение за буџетска контрола
  - Одделение за сметководство и плаќања
  - Одделение за администрирање на приходи
2. Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина
  - Одделение за урбанизам и заштита на животната средина
  - Одделение за комунални работи
  - Одделение за локални патишта и улици
  - Одделение за располагање, управување, администрирање со недвижниот имот во сопственост на општината
3. Сектор-Инспекторат во чиј состав се:
  - Одделение за комунална, урбанистичка, градежна и сообраќајна инспекција
  - Одделение за просветна инспекција, инспекција за заштита на животната средина и друга инспекција над работи од надлежност на општината
4. Одделение за внатрешна ревизија
5. Одделение за управување со човечки ресурси
6. Територијална Противпожарна Единица на Општина Прилеп

ИВ. Делокруг и начин на извршување на работите

#### **А) Сектор за правни, општи работи и јавни дејности**

#### **Член 7**

Секторот за правни, општи работи и јавни дејности ги врши следните работи:

- Подготвува акти за Советот и Градоначалникот
- Ги подготвува седниците на Советот и седниците на неговите работни тела
- Врши стручни работи за Советот и Градоначалникот
- Ракува со документите на општината и ги чува се до нивното уништување, односно предавање на Државниот архив на Република Македонија
- Ја следи состојбата во општествените дејности
- Иницира унапредување на локалниот економски развој, поддршка на мали и средни претпријатија
- Иницира и развива регионална и меѓугранична соработка
- Соработува со невладини организации
- Организира непосредно контактирање и информирање на граѓаните
- Врши информатичко-технички работи
- Спроведување на постапките за јавни набавки, управување, располагање, администрирање, евиденција на движниот имот во сопственост на општината и
- Врши и други работи што ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината

#### **Член 8**

Одделението за правни работи ги врши работите што се однесуваат на: изготвување на

одлуки и други општи и поединечни акти од надлежност на Советот и Градоначалникот, дава мислење на актите од аспект на нивната законитост, ги следи прописите и нивните измени и дополнувања, врши стручни и организациони работи за советот и градоначалникот, ракува со документи од општината, работи на унапредувањето на прашањата поврзани со човечки ресурси, го изготвува службеното гласило на општината, врши стручни и административно-технички работи на органот на обликот на месна самоуправа, работи и други работи што ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината.

#### **Член 9**

Одделението за општи работи ги врши работите што се однесуваат на: обезбедување на непречено одржување на редот во општинската зграда, упатување на странките до надлежните служби и канцеларии, обезбедување на непречено работење на опремата, инвентарот и инсталациите во работните простории, добавка на канцелариски материјали, ситна опрема и инвентар и евиденција на залихите на материјали, обезбедување на непречено функционирање на моторните возила, достава на материјали за потребите на Советот на општината и општинската администрација, возење по потреба, раководни, стручни, стручно-административни државни службеници, обезбедување на непречено снабдување и достава на услуги на варење на кафе, чај и други пијалоци.

#### **Член 10**

Одделението за јавни дејности ги врши работите што се однесуваат на: културата, културните установи и проекти, негувањето на фолклорот, обичаите, старите занаети и слични културни вредности, организирањето манифестации, поттикнувањето на разновидни специфични форми на творештво, развојот на масовниот спорт и рекреативните активности, организирањето на спортски приредби, одржувањето и изградбата на објекти за спорт, поддршка на спортски сојузи, социјалната заштита на децата-детски градинки и домови за стари (сопственост, финансирање, инвестиции и одржување), остварување на социјална грижа за инвалидни лица, децата без родители и родителска грижа, децата со воспитно-социјални проблеми, деца со посебни потреби, децата од еднородителски семејства, децата на улица, лицата изложени на социјален ризик, лицата засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол, подигање на свеста на населението, домување на лица со социјален ризик, остварување на право и воспитување на децата од предучилишната возраст во согласност со Националната програма за развој на социјалната заштита, администрирање на основните и средни училишта во соработка со централната власт, во согласност со закон,

организирање на превоз и исхрана на ученици и нивно сместување во ученички домови, управување со мрежата на јавни здравствени организации и објекти од примарна здравствена заштита кои треба да вклучат застапеност на локалната самоуправа во сите одбори на сите здравствени организации во јавна сопственост, здравственото воспитување унапредување на здравјето, превентивни активности, заштита на здравјето на работниците при работа, здравствен надзор над животната средина, надзор над заразните болести, помош на пациенти со специјални потреби (ментално здравје, злоупотреба на деца) и други области кои ќе бидат утврдени со закон, спроведување на подготовки и преземање мерки за заштита и спасување на граѓани и материјални добра од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи од последици предизвикани од нив, противпожарна заштита и други работи што ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот.

#### **Член 11**

Одделението за локален економски развој и прекугранична соработка ги врши работите што се однесуваат на: планирање на локалниот економски развој, утврдување на развојните и структурните приоритети, водење на локална економска политика, поддршка на развојот на мали и средни претпријатија и на претприемништвото на локално ниво, учество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство, врши работи што се однесуваат на локалниот економски развој, подготвува програми за локален економски развој, предлага мерки за поддршка на малите и средни претпријатија, претприемништво на локално ниво, учествува во воспоставувањето и развојот на мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерството, остварува соработка со меѓународни организации, невладини, владини, хуманитарни и др.врши и други работи што ќе им бидат доверени од Советот и Градоначалникот.

#### **Член 12**

Одделение за контакт со граѓаните, Невладините организации, облиците на месна самоуправа, информирање, правна помош, предлози и претставки ги врши следните работи: обезбедува контакт со граѓаните, невладините организации и облиците на месна самоуправа, во смисла на давање и примање на информации кои се од обостран интерес и од витално значење за секојдневниот живот на граѓаните на општината, обезбедува односи со јавноста, дава усни правни совети на граѓаните и им помага и укажува на начинот на остварување на нивните права, дава информации на граѓаните во областа на добивањето на одобрение за градење, неопходната потребна техничка документација за

градба, информации за комуналните давачки, информации за општинските органи, јавните претпријатија, за регионални конференции, културни и спортски манифестации, врши и други работи што ќе им бидат оверени од Советот и Градоначалникот на општината.

#### **Член 13**

Одделението за јавни набавки и администрирање со движниот имот во сопственост на општината ги врши работите кои се однесуваат на: спроведување на постапките за јавни набавки и Подзаконските акти, изработува план за јавни набавки, ги подготвува тендерските документации и други акти потребни за спроведување на постапките по јавни набавки, извршува нормативно-правни, техничко-административни и други работи за потребите на Комисиите за јавни набавки, се грижи и го следи спроведувањето на постапките по јавни набавки, подготвува извештаи и други известувања согласно на позитивните законски прописи, во рамките на Одделението се води евиденција на јавните набавки согласно на Законот за јавни набавки и подзаконските акти, непосредно соработува со Бирото за јавни набавки како и другите надлежни органи и институции, изработува нормативно-правни акти потребни за спроведување на постапките за јавни набавки, во рамките на одделението се среќуваат и архивираат материјалите од спроведените јавни набавки.

### **Б) Сектор за финансиски прашања**

#### **Член 14**

Секторот за финансиски прашања ги врши работите што се однесуваат на:

- Собирање, утврдување, евиденција и наплата на приходите на општината
- Подготвување на буџетот и завршната сметка како и други акти од областа на финансирањето
- Евиденција за имотот на општината
- Поднесува извештаи за состојбите на сметките на општината
- Работи на материјално финансиските работи
- Врши финансиско-сметководствени работи на органот на обликот на месна самоуправа
- Други работи што ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот.

#### **Член 15**

Одделението за буџетска координација ги врши работите што се однесуваат на: координирање на процесот на подготвување и изменување и дополнување на буџетот и страатешкиот план, координирање на процесот на развој, воспоставување, спроведување и одржување на финансиското управување и контрола, давање предлози за воспоставување/укинување на еџ анте финансиска контрола со вршење на процена на ризик и ажурирање на процедурите за работните процеси од областа на финансиското работење и

контрола, задолжително дава мислење по предлог актите што ги изготвуваат другите организациони единици во субјектот и предлог актите на други субјекти кои имаат или може да имаат финансиски импликации за буџетот на субјектот, изготвува план за воспоставување на финансиско управување и контрола како и методологија за спроведување на планот кои ги одобрува раководителот на субјектот, следење и примена на законската регулатива од областа на буџетско работење, дава мислења по предлог на актите што ги изготвуваат другите организациони единици во субјектот и предлог актите на други субјекти кои имаат или можат да имаат финансиски импликации за буџетот на субјектот, подготовка на извештај за реализирани програми проекти и договори, подготовка и извештај за активностите за воспоставување развој на финансиско управување и контрола, вршење на самопроценки на одделни процеси на системот на финансиско управување и контрола, подготовка на Годишниот финансиски извештај од член 47 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола.

#### **Член 16**

Одделението за буџетска контрола ги врши работите што се однесуваат на: контрола на извршувањето на буџетот, контрола на извршување на утврдените политики и оперативното управување (надзор над целокупниот процес на финансиско управување и контрола), следење на реализација на договорите за јавните набавки и спроведување еџ анте и еџ пост финансиска контрола –вршење документирана контрола на комплетноста и исправноста на целокупната документација (фактури, порачки, испратници, работни налози, приемници и друго и нивна усогласеност со договорот за јавни набавки), изготвување на информации и извештаи за извршувањето на буџетот, следење и примена на законската регулатива (закони, подзаконски акти, прописи, стандарди, упаства) од областа на финансиското управување и контрола, контрола на расположливоста на планираните средства во буџетот/финансискиот план пред преземање на обврските.

#### **Член 17**

**Одделение за сметководство и плаќања** ги врши работите што се однесуваат на подготвување на буџетот и завршната сметка како и други акти од областа на финансирањето, води евиденција за имотот на општината, поднесува извештаи за состојбите на сметките на општината, работи на материјално-финансиските работи, ги води јавните набавки на органите на општината, врши и други работи што ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот.

#### **Член 18**

Одделението за администрирање на приходи ги врши работите што се однесуваат на: планирање на приходите, нивно утврдување, евиденција и наплата во смисла на собирање на данокот на имот, данокот на наследство и подарок, данокот на промет на недвижности и други локални даноци утврдени со закон, комунални такси, административни такси и други локални такси утврдени со закон, делот од приходите од персонален данок од доход, приходи од казни, приходи од ДДВ, донации, врши и други работи што ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот.

#### **В) Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина**

##### **Член 19**

Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина ги врши следните работи:

- Урбанистичко (урбано и рурално) планирање, издавање на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон, уредување на просторот и уредување на градежното земјиште
- Заштита на животната средина и природата
- Комуналните дејности
- Управување, располагање, администрирање, евиденција на недвижниот имот во сопственост на општината и
- други работи што ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината

##### **Член 20**

Одделението за урбанизам и заштита на животната средина ги врши работите: урбанистичко(урбано и рурално)планирање, учествува во постапката за изработка, донесување, изменување и дополнување на Генералниот урбанистички план, Деталните урбанистички планови, урбанистичката документација за населените места, општи акти за населени места, урбанистички проекти и друга урбанистичка документација, покренува иницијатива за изработка, изменување и дополнување на урбанистичките планови, ја следи реализацијата на урбанистичките планови, изготвува програми за урбанистичко планирање и уредување на градежното земјиште, издава одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон, се грижи за уредувањето на просторот и уредувањето на градежното земјиште, заштита на животната средина и природата-мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето заштита на природата, заштита од бучава и нејонизирачкото зрачење, врши и други работи што ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината.

##### **Член 21**

Одделението за локални патишта и улици ги врши работите, кои се однесуваат на уредувањето

и организирањето на јавниот локален превоз на патници, изградбата, одржувањето, реконструкцијата и заштитата на локалните патишта, улици и други инфраструктурни објекти, регулирање на режимот на сообраќај, изградбата и одржувањето на уличната сообраќајна сигнализација, изградбата и одржувањето на јавниот простор за паркирање, врши и други работи што ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината.

##### **Член 22**

Одделението за управување, располагање, администрирање, евиденција на недвижниот имот во сопственост на општината ги врши работите кои се однесуваат на управување, располагање, администрирање, евиденција на недвижниот имот во сопственост на општината, спроведување на постапки и процедури предвидени со позитивни законски и подзаконски норми за управување, располагање, администрирање, евиденција на недвижниот имот во сопственост на општината, извршување на нормативно-правни, техничко-административни и други работи за потребите на општинската администрација, органите и телата при општина Прилеп, а кои се однесуваат на управување, располагање, администрирање, евиденција на недвижниот имот во сопственост на општината, подготвување административно-техничка документација, во согласност со законот за градежно земјиште и други позитивни законски норми предвидени за спроведување на постапки и процедури за располагање со градежното земјиште на територијата на општина Прилеп и врши и други работи што ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општина Прилеп.

#### **Г) Сектор-Инспекторат**

##### **Член 23**

Секторот-Инспекторат во општинската администрација врши инспекциски надзор над одредбите од законите, одлуките донесени од Советот на општината и другите прописи кои се однесуваат на патниот сообраќај, комуналната хигиена, градежништвото, урбанизмот, просветата, заштита на животната средина и над работи од надлежност на општината.

##### **Член 24**

Одделение за комунална, урбанистичка, градежна, сообраќајна инспекција ги врши работите од инспекциски надзор над спроведување на законите и одлуките на Советот на општината, од областа на комуналните работи, сообраќајот, градежните работи и урбанизмот.

##### **Член 25**

Одделение за просветна инспекција, инспекција за заштита на животната средина и друга инспекција над работи од надлежност на општината ги врши работите од инспекциски надзор над спроведувањето на законите и

одлуките на Советот на општината, од областа на просветата, заштитата на животната средина и другите работи од надлежност на општината.

#### **Член 26**

#### **Д. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА**

Одделението за внатрешна ревизија ги врши следните работи:

- Врши внатрешна ревизија, согласно со законот и со системот и процедурите за внатрешна ревизија воспоставени од општината согласно со меѓународните стандарди за професионално работење на внатрешната ревизија прифатени од Министерството за финансии
- Подготвува годишен план за внатрешна ревизија и по одобрувањето од градоначалникот на општината го обезбедува неговото спроведување и следење
- Врши внатрешна ревизија на успешност на работењето како и финансиска ревизија
- Доставува извештаи за извршената ревизија до градоначалникот и Советот на општината
- Подготвува квартални и годишни извештаи за работењето на внатрешната ревизија
- Врши оценување на значајните фактори на ризик и давање совети на градоначалникот на општината за намалување на факторите за ризик
- Врз основа на анализи од работењето ја утврдува и оценува економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето на системите за финансиско управување и контрола и дава препораки за подобрување на работењето на општинската администрација
- Ја следи и проверува точноста и комплетноста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи
- Обезбедува евидентирање на ревизорски активности и ревизорски докази, како и чување на документите од ревизиите најмалку 10 години
- Ја утврдува и оценува усогласеноста на работењето со законите, подзаконските акти и актите на општината
- Врши и други работи во согласност со законите и другите прописи

#### **Член 27**

Г. Одделение за управување со човечки ресурси

Одделението за управување со човечки ресурси ги врши следните работи:

- Се грижи за развојот на органот
- Носи Програма за работа на одделението, како составен дел од програмата за работа на органот
- Го воспоставува информативниот систем за човечки ресурси
- Се грижи за правата од работен однос на вработените во органот
- Го следи развојот на организациската култура во органот
- Остварува комуникација со други одделенија и одделенијата со човечки ресурси од други органи

- Се грижи за правилна примена на законските и подзаконските акти од областа на човечките ресурси, вклучувајќи ги и оние поврзани со правичната застапеност на заедниците
  - Континуирано ја следи состојбата со човечките ресурси, односите меѓу вработените
  - Ја следи потребата од обуки и развој на капацитетите на човечките ресурси и во таа насока изработува нацрт годишна програма за обука на административни службеници во органот
  - Определува правила и постапки за однесување на вработените со кои се воспоставуваат позитивни односи и промоција на високо ниво на етика и мотивација
  - Се грижи за унапредување на дисциплината и дисциплинската одговорност и оценување
  - Носи нацрт опис на работни места и ја подготвува Одлуката за организацијата на општинската администрација, нацрт правилникот за систематизација на работните места во органот
  - Подготвува, извештаи, анализи и други информации за потребите од областа на човечките ресурси и дава предлози за нови вработувања
  - Врши и други работи во согласност со законите и другите прописи
- Е. Територијална Противпожарна единица на Општина Прилеп

#### **Член 28**

Територијалната Противпожарна единица на Општина Прилеп ги врши следните работи:

- Гаснење на пожари на подрачјето на Општината
- Отстранување на непосредна опасност за настанување на пожар
- Спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот, загрозени од пожари и експлозии
- Укажување техничка помош при незгоди и опасни ситуации
- Извршување на други работи при несреќи и непогоди
- Врши непрофитабилни услуги заради подобрување на техничката опременост и услови за работа, кои не го оневозможуваат или попречуваат вршењето на функцијата од претходните алинеи на овој став
- Заедно со територијалните противпожарни единици на општините во Република Македонија, утврдени со закон, дејствуваат како противпожарни единици на Република Македонија, заради оперативно делување при гаснењето големи пожари на целата територија на Република Македонија
- Давање помош, кога тоа е побарано при гаснење пожари во други држави
- Водење посебна евиденција за настанатите пожари, експлозии, интервенции за гаснење и интервенции за други настани, според единствена методологија и известување на Дирекцијата за заштита и спасување и Општина Прилепи за тоа

- Периодично испитување и проверка на исправноста на противпожарната опрема со која рсполага
- Тековна поправка и одржување на механиката
- Давање противпожарно обезбедување на објекти, делегации, јавни собири, спортски и други манифестации, во координација со Министерството за внатрешни работи
- Врши обука од областа на противпожарната заштита на припадниците на АРМ
- Едукација на граѓаните за заштита од пожари, преку организирање на предавања, преку медиуми и организирање на други активности

Работите од став 1 на овој член, Територијалната противпожарна единица на општина Прилеп ги врши во „ Територијална Противпожарна Единица“ - Прилеп, во чии рамки функционираат 4 одделенија.

#### **Член 29**

Општинската администрација врши и работи делегирани од органите на државната управа, во согласност со закон.

В. Раководење со организационите единици

#### **Член 30**

Со општинската администрација раководи Градоначалникот /Секретарот на општината.

#### **Член 31**

Со секторот раководи раководител на сектор.

Во случај на отсуство или спреченост на раководителот на секторот, со секторот раководи помошникот на раководителот на секторот.

Со одделението раководи раководител на одделение.

#### **Член 32**

Со Територијалната противпожарна единица на општина Прилеп раководи командир.

Во случај на отсуство или спреченост на командирот со Територијалната противпожарна единица на Општина Прилеп раководи заменик командирот.

Со одделенијата раководи командир на одделение.

#### **Член 33**

Вкупниот број вработени и распоредот по звања и работни места го утврдува Градоначалникот на општината со Правилникот за систематизација на работните места на општинската администрација.

Составен дел на оваа Одлука е Органограмот даден во прилог бр.1.

ВИ. Преодни и завршни одредби

#### **Член 34**

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Прилеп бр.07-677/17 од 14.03.2008, Одлуката за изменување на Одлуката за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Прилеп бр.07-1459/2 од 12.06.2009, Одлуката за изменување на Одлуката за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Прилеп бр.07-2785/19 од 29.10.2009, Одлуката за изменување на Одлуката за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Прилеп бр.07-1568/2 од 22.08.2011 година.

#### **Член 35**

Оваа Одлука влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“, а ќе се применува по добиената согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.

Број25-1089/2  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

#### **З А К Л У Ч О К**

#### **ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА КВАРТАЛНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА ПРВ КВАРТАЛ, ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015 ДО 31.03.2015 ГОДИНА**

1. Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за прв квартал, за период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/2  
15.05.2015 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Образец К1

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина **ОПШТИНА ПРИЛЕП** за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2015 година до 31.03.2015 година

Општина: ОПШТИНА ПРИЛЕП  
 Извештаен период од 01.01.2015 година до 31.03.2015 година  
 Датум на поднесување на извештајот: 15.04.2015

Приходи - квартал 1	Буџет за 2015 година		Наменска допација за 2015 година		Самобитаноспратки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал		
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЃАНС:</b>														
ВУЃНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	304.000.000	61.759.660	566.039.000	141.294.344	76.064.000	9.225.715	12.597.000	677.546	0	0	948.700.000	213.972.06	735.742.735	22,45
ВУЃНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	245.010.000	66.260.590	556.039.000	125.822.987	74.921.000	9.371.369	2.537.000	0	0	0	878.507.000	201.449,66	677.052.034	22,93
<b>КАПИТАЛЕН БИЃАНС:</b>														
ВУЃНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	66.000.000	16.844.056	0	0	300.000	0	0	0	0	0	66.300.000	16.844,06	49.455.944	25,41
ВУЃНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	124.990.000	21.907.279	0	0	1.443.000	53.980	10.060.000	0	0	0	136.493.000	21.907,28	114.531.741	16,09

71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	218.837.000	38.697.243	0	0	0	0	0	0	0	218.837.000	38.697.243	180.139.757	17,68
711	ДАНОК ОД ДОХОД ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	8.320.000	2.088.886	0	0	0	0	0	0	0	8.320.000	2.088.886	6.231.114	25,11
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	71.454.000	14.280.024	0	0	0	0	0	0	0	71.454.000	14.280.024	57.173,976	19,98
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИЈАЛНИ УСЛУГИ	123.753.000	20.436.332	0	0	0	0	0	0	0	123.753.000	20.436.332	103.316.688	16,51
718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТИ	15.310.000	1.892.001	0	0	0	0	0	0	0	15.310.000	1.892.001	13.417.999	12,36
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.306.000	2.330.703	0	0	76.064.000	9.133.339	0	0	0	84.370.000	12.126.241	72.243.759	14,37
722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	4.300.000	1.193.063	0	0	0	1.200	0	0	0	4.300.000	1.194,263	3.105.737	27,77
723	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	700.000	337.200	0	0	73.199.000	9.072.139	0	0	0	73.899.000	10.071.538	63.827.462	13,63
724	ДРУГИ ВЛАДНИ УСЛУГИ	306.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	316.000	0	316.000	0,00
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.000.000	900.440	0	0	2.855.000	60.000	0	0	0	5.855.000	860.440	4.994.560	14,70



74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	76.857.000	20.731.714	566.039.000	141.294.344	0	92.376	12.597.000	15.347	0	0	645.493.000	162.133.781	483.359.219	25,12
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	76.857.000	20.623.714	566.039.000	141.294.344	0	92.376	0	0	0	0	632.896.000	162.010.434	470.885.566	25,60
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	108.000	0	0	0	0	12.597.000	15.347	0	0	12.597.000	123.347	12.473.653	0,98

73	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЛИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	66.000.000	16.844.056	0	0	300.000	0	0	0	0	0	66.300.000	16.844.056	49.455.944	25,41
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕСТВА	5.000.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	5.300.000	0	5.300.000	0,00
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЛИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	61.000.000	16.844.056	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000.000	16.844.056	44.155.944	27,61

Образложение

**БР.25-1089/З**  
**15.05.2015. ГОД.**  
**ПРИЛЕП**

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ**  
**М-р Никола Димески**

Расходи - квартал 1	Буџет за 2015 година		Наменска допација за 2015 година		Самобитностиприми за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година	
	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал

40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	54.080.000	12.305.174	442.991.000	110.248.216	5.900.000	1.377.080	28.000	0	0	0	502.979.000	123.930.470	379.048.530	24,64
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	34.957.000	7.924.480	322.670.000	80.322.427	4.250.000	993.122	0	0	0	0	361.877.000	89.240.029	272.636.971	24,66
402	ПРИДОБИТИ ЗА СОЦИЈАЛНО ЗАШТИТА РАБОТОДАВАНИТЕ	12.233.000	2.824.283	120.321.000	29.925.789	1.650.000	383.958	28.000	0	0	0	134.232.000	33.134.030	101.097.970	24,68
404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	6.870.000	1.556.411	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	1.556.411	5.313.589	22,66
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.700.000	165.797	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	165.797	2.534.203	6,14
412	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0,00
413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ(ГРАНОВЈАДНИ РАСХОДИ)	1.500.000	165.797	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	165.797	1.334.203	11,05
42	СТОКИ И УПУТИ	141.350.000	39.853.461	111.200.000	15.525.371	68.989.000	7.987.149	2.509.000	0	0	0	323.948.000	63.365.981	260.582.019	19,56
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	1.210.000	52.000	0	0	1.094.000	31.941	1.386.000	0	0	0	3.690.000	83.941	3.606.059	2,27
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЈНЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	41.040.000	13.066.352	56.207.000	8.889.822	8.741.000	1.305.417	0	0	0	0	105.988.000	23.261.591	82.726.409	21,95

423	СИТЕН ИНВЕНТАР ДАПАТИ ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	17.430.000	1.724.544	14.500.000	1.659.549	34.657.000	4.838.959	610.000	0	0	0	67.197.000	8.223.052	58.973.948	12.24
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	52.080.000	17.338.756	8.524.000	1.637.519	7.395.000	459.978	0	0	0	0	67.969.000	19.436.253	48.532.747	28,60
425	Договорни услуги	13.860.000	3.268.103	30.160.000	3.070.022	15.238.000	1.190.426	10.000	0	0	0	59.288.000	7.518.551	51.749.449	12,68
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	11.530.000	3.290.946	1.809.000	288.459	1.774.000	170.428	503.000	0	0	0	15.616.000	3.729.833	11.886.167	23,88
427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ГРОДОЦИ	4.220.000	1.112.760	0	0	0	0	0	0	0	0	4.220.000	1.112.760	3.107.240	26,37
45	КАМАТИ	500.000	190.454	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	190.454	309.546	38,09
452	КАМАТИ ПРО СТРАНСКИ КРЕДИТИ	500.000	190.454	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	190.454	309.546	38,09
46	СВЕВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	44.800.000	13.674.204	1.848.000	49.400	132.000	7.160	0	0	0	0	46.780.000	13.730.764	33.049.236	29,35
461	СВЕВЕНЦИИ ЗА ДАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	30.000.000	11.133.542	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	11.133.542	18.866.458	37,11
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	4.000.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.600.000	2.400.000	40,00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	10.800.000	940.662	1.848.000	49.400	132.000	7.160	0	0	0	0	12.780.000	997.222	11.782.778	7,80
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.600.000	71.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	71.500	1.528.500	4,47
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	1.600.000	71.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	71.500	1.528.500	4,47

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	124.990.000	21.907.279	0	0	1.443.000	53.980	10.060.000	0	0	0	136.493.000	21.961.259	114.531.741	16,09
480	Резерви за капитални расходи	2.190.000	62.618	0	0	1.021.000	40.000	60.000	0	0	0	3.271.000	102.618	3.168.382	3,14
481	ЗАЕМИ НА ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ ОД ИСТИ И НИВОА НА ВЛАСТ	6.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	16.000.000	0	16.000.000	0,00
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	103.200.000	21.271.336	0	0	0	0	0	0	0	0	103.200.000	21.271.336	81.928.654	20,61
483	КУПУВАЊЕ НА НЕВЕЛ ОПРЕМА, ВОЗИЛА И МАШИНИ	0	0	0	0	242.000	206	0	0	0	0	242.000	206	241.794	0,09
485	ДРУГИ НЕВИНАНСКИ СРЕДСТВА	6.400.000	308.739	0	0	180.000	13.774	0	0	0	0	6.580.000	323.513	6.256.487	4,82
486	УЧЕСТВО СО ДЕЛ ВО ПРИВАТНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА	7.200.000	263.586	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	263.586	6.936.414	3,66

Образложение

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ПРОГРАМА	Бюџет за 2015 година		Наменска доплатија за 2015 година		Самобилансирачки активност за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		Останато за реализација до крај на 2015 година	%	
	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал			
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
40	ПЛАТИ, НАБРМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	7.650.000	1.729.350	0	0	0	0	0	0	0	0	7.650.000	1.729.350	5.920.650	22,61
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И И НАДОМЕСТОЦИ	780.000	172.939	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000	172.939	607.061	22,17
404	ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ	6.870.000	1.556.411	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	1.556.411	5.313.589	22,66
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.700.000	165.797	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	165.797	2.534.203	6,14
412	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0,00
413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ(РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	1.500.000	165.797	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	165.797	1.334.203	11,05
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.050.000	186.980	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	186.980	863.020	17,81
420	ПЛАТИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0,00
421	КОМНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	500.000	46.980	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	46.980	453.020	9,40
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	350.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	140.000	210.000	40,00
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	34.000.000	11.962.204	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000.000	11.962.204	22.037.796	35,18
461	СУБВЕНЦИИ ЗА ДАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	30.000.000	11.133.542	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	11.133.542	18.866.458	37,11
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	500.000	500.000	50,00
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	3.000.000	328.662	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	328.662	2.671.338	10,96
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.600.000	71.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	71.500	1.528.500	4,47
471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	1.600.000	71.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	71.500	1.528.500	4,47

ПРОГРАМА	Буџет за 2015 година	Наменска доплатија за 2015 година		Самфинансирачки активности за 2015 година		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		Останок за реализација до крај на 2015 година	%
		План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал		
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00
481	ЗАЕМИ НА ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ ОД ИСТИ НИВОО НА ВЛАСТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА	В1 - В1.Делски граѓанини	Буџет за 2015 година		Наменска доплатија за 2015 година		Самфинансирани активности за 2015 година		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		Останок за реализација до крај на 2015 година	%
		План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал		
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
40	ПЛАТИ, НАБРМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	28.450.000	7.001.424	0	0	0	0	0	0	28.450.000	7.001.424	21.448.576	24,81
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	20.660.000	5.100.687	0	0	0	0	0	0	20.660.000	5.100.687	15.559.313	24,69
402	ПРИДОЕСИ ЗА СОДСОСИУРВАНЬЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	7.790.000	1.900.737	0	0	0	0	0	0	7.790.000	1.900.737	5.889.263	24,40
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	3.990.000	0	25.326.000	3.341.908	415.000	0	0	0	29.731.000	3.341.908	26.389.092	11,24
420	ПЛАТИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0,00
421	КОМУНИКАЦИИ, ТРЕВЬЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	3.990.000	0	4.240.000	680.266	0	0	0	0	8.230.000	680.266	7.549.734	8,27
423	СИСТЕМИ ИНВЕНТАР АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	0	0	14.736.000	1.782.877	415.000	0	0	0	15.151.000	1.782.877	13.368.123	11,77
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	0	0	3.690.000	383.491	0	0	0	0	3.690.000	383.491	3.296.509	10,42
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	2.370.000	487.486	0	0	0	0	2.370.000	487.486	1.882.514	20,57
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	200.000	7.788	0	0	0	0	200.000	7.788	192.212	3,89

Образложение

--



ПРОГРАМА	В2 - В2.Доновни за стари	Буџет за 2015 година		Наменска доплатија за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		Останато за реализација до крај на 2015 година	%
		План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал		
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
40	ПЛАТИ, НАБРНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	5.900.000	1.362.574	5.900.000	1.377.080	0	0	0	0	11.800.000	2.739.654	9.060.346	23,22
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	4.250.000	994.086	4.250.000	993.122	0	0	0	0	8.500.000	1.987.188	6.512.812	23,38
402	ПРИДОЕСИ ЗА СОДСОСИУРВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	1.650.000	368.508	1.650.000	383.958	0	0	0	0	3.300.000	752.466	2.547.534	22,80
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	7.155.000	1.248.000	19.280.000	3.007.775	0	0	0	0	26.405.000	4.255.775	22.149.225	16,12
420	ПЛАТИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0,00
421	КОМУНИКАЦИИ, ТРЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	2.000.000	482.000	3.940.000	566.537	0	0	0	0	5.940.000	1.058.537	4.881.463	17,82
423	СИСТЕМИ ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	5.155.000	756.000	13.390.000	2.416.891	0	0	0	0	18.505.000	3.172.891	15.332.109	17,15
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	0	0	1.140.000	0	0	0	0	0	1.140.000	0	1.140.000	0,00
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	490.000	23.778	0	0	0	0	490.000	23.778	466.222	4,85
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	300.000	569	0	0	0	0	300.000	569	299.431	0,19
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00
480	Резерви за капитални расходи	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00

Образложение

--

ПРОГРАМА	БУџЕТ ЗА 2015 ГОДИНА	НАМЕНСКИ ДОТАЦИЈА ЗА 2015 ГОДИНА		САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА		ДОПАЦИ ЗА 2015 ГОДИНА		КРЕДИТИ ЗА 2015 ГОДИНА		ВКУПНО ЗА 2015 ГОДИНА		Останок за реализација до крај на 2015 година	%	
		План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал			
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>														
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.550.000	435.737	0	0	0	0	0	0	0	3.550.000	435.737	3.114.263	12,27
425	Договорни услуги	2.700.000	280.222	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	280.222	2.419.778	10,38
426	Други тековни расходи	850.000	155.515	0	0	0	0	0	0	0	850.000	155.515	694.485	18,30
46	Сувенции и трансфери	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000	0,00
464	Разни трансфери	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА	Д0 - Д0. Градоначалник	Буџет за 2015 година		Наменска доплатија за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		Останок за реализација до крај на 2015 година	%
		План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал		
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
40	ПЛАТИ, НАБРМНИ И НАДМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	1.210.000	294.732	0	0	0	0	0	0	0	0	1.210.000	294.732	915.268	24,36
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАДМЕСТОЦИ	877.000	215.154	0	0	0	0	0	0	0	0	877.000	215.154	661.846	24,53
402	ПРИДОЕСИ ЗА СОДСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	333.000	79.578	0	0	0	0	0	0	0	0	333.000	79.578	253.422	23,90
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.830.000	422.372	0	0	0	0	0	0	0	0	1.830.000	422.372	1.407.628	23,08
420	ПЛАТИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	480.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	12.000	468.000	2,50
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕВЪЕ КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	550.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	220.000	330.000	40,00
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	100.000	27.083	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	27.083	72.917	27,08
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	700.000	163.289	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	163.289	536.711	23,33

Образложение



ПРОГРАМА	ЕО - ЕО Општинска администрација	Буџет за 2015 година		Наменска доплатура за 2015 година		Самостоятелни активности за 2015 година		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		Останато за реализација до крај на 2015 година	%
		План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал		
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
40	ПЛАТИ, НАБРМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	45.200.000	10.281.092	0	0	0	0	0	0	0	0	45.200.000	10.281.092	34.918.908	22,75
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	33.300.000	7.536.397	0	0	0	0	0	0	0	0	33.300.000	7.536.397	25.763.613	22,63
402	ПРИДОНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	11.900.000	2.744.705	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900.000	2.744.705	9.155.295	23,06
42	СТОКИ И УСЛУГИ	53.500.000	13.865.584	0	0	0	0	0	0	0	0	53.500.000	13.865.584	39.634.416	25,92
420	ПЛАТИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	530.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000	40.000	490.000	7,55
421	КОМУНИКАЦИИ, ТЕЛЕФОН, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	18.870.000	5.590.311	0	0	0	0	0	0	0	0	18.870.000	5.590.311	13.279.689	29,63
423	СИСТЕМИ ИНВЕНТАР АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПРАВКА	9.700.000	1.210.677	0	0	0	0	0	0	0	0	9.700.000	1.210.677	8.489.323	12,48
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	7.350.000	1.673.083	0	0	0	0	0	0	0	0	7.350.000	1.673.083	5.676.917	22,76
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	5.190.000	1.560.491	0	0	0	0	0	0	0	0	5.190.000	1.560.491	3.629.509	30,07
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	8.360.000	2.678.262	0	0	0	0	0	0	0	0	8.360.000	2.678.262	5.681.738	32,04
427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	3.500.000	1.112.760	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	1.112.760	2.387.240	31,79
45	КАПИТАЛ	500.000	190.454	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	190.454	309.546	38,09
452	КАПИТАЛ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ	500.000	190.454	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	190.454	309.546	38,09
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.900.000	328.226	0	0	0	0	0	0	0	0	8.900.000	328.226	8.571.774	3,69
480	Резерви за капитални расходи	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0,00
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0,00
485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	400.000	64.640	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	64.640	335.360	16,16

ПРОГРАМА	ЕО - ЕО.Општинска единица/станција	Буџет за 2015 година		Наменска доплатија за 2015 година		Самфинансирачки годишна		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		Останок за реализација до крај на 2015 година	%
		План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал		
485	УЧЕСТВО СО ДЕЛ ВО ПРИВАТНИТЕ ПРЕТПРИМАТИЈА	7.200.000	263.596	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	263.596	6.936.414	3,66

Образложение

ПРОГРАМА	13 - ЈЗ.Давно осведчуваниџе	Буџет за 2015 година		Наменска доплатиџа за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		Останок за реализациџа до код на 2015 година	%
		План	Реализациџа за I квартал	План	Реализациџа за I квартал	План	Реализациџа за I квартал	План	Реализациџа за I квартал	План	Реализациџа за I квартал	План	Реализациџа за I квартал		
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
42	СТОКИ И УСЛУГИ	28.000.000	6.640.014	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000.000	6.640.014	21.359.986	23,71
	421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЈЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	18.000.000	6.640.014	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	6.640.014	11.359.986	36,89
	423 СИСТЕМИНВЕНТАР,АЛАТИ И ДРУГИ ИНВЕНТАРИ ЗА ПОПРАВКА	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0,00
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0,00

Образложение

	Буџет за 2015 година		Наменска доплатија за 2015 година		Самфинансирачки активности за 2015 година		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година				
	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%	
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
42	СТОКИ И УСЛУГИ	14.410.000	3.588.298	0	0	0	0	0	0	0	0	14.410.000	3.588.298	10.821.702	24,90
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	14.410.000	3.588.298	0	0	0	0	0	0	0	0	14.410.000	3.588.298	10.821.702	24,90

Образложение

ПРОГРАМА	ЗЕ - 16.Одржување и заштита на локални патници и улици и регулирање на дејногот на сообраќајот	Буџет за 2015 година		Наменска доплатија за 2015 година		Самфинансирани активности за 2015 година		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		Останато за реализација до крај на 2015 година	%
		План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал		
42	СТОКИ И УСЛУГИ	20.000.000	11.726.225	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	11.726.225	8.273.775	58,63
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	20.000.000	11.726.225	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	11.726.225	8.273.775	58,63
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>			<b>11.726.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>11.726.225</b>	<b>8.273.775</b>	<b>58,63</b>

Образложение

ПРОГРАМА	ДВ - ДВ.Други комунални услуги	Буџет за 2015 година		Наменска доплатија за 2015 година		Самфинансирачки активности за 2015 година		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	Останок за реализација до крај на 2015 година	%
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	297.800	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	297.800	3.702.200	7,45
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0,00
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	1.000.000	297.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	297.800	702.200	29,78

Образложение

	ПРОГРАМА	Буџет за 2015 година		Наменска доплатија за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	Останато до крај на 2015 година	%
42	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0,00
	СТОКИ И УСЛУГИ	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0,00
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0,00

ПРОГРАМА	Датум извршавање на јавно осветлување	Буџет за 2015 година		Наменска доплатица за 2015 година		Самфинансирачки активности за 2015 година		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.500.000	1.040.048	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	1.040.048	7.459.952	12,24
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЕКТИ	8.500.000	1.040.048	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	1.040.048	7.459.952	12,24



ПРОГРАМА	ЈЛ - ЈЛ.Извршава на системи за вдовоснабдување	Буџет за 2015 година		Наменска доплатија за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		Останато за реализација до крај на 2015 година	%
		План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал		
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.900.000	0	6.900.000	0,00
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЕКТИ	6.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.900.000	0	6.900.000	0,00

ПРОГРАМА	ЈД - Јауграѓа и реконструкција на локални патници	Буџет за 2015 година		Наменска доплатија за 2015 година		Самфинансирачки активности за 2015 година		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	Останок за реализација до крај на 2015 година	%
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	48.500.000	14.535.171	0	0	0	0	0	0	0	0	48.500.000	14.535.171	33.964.829	29,97
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЕКТИ	42.500.000	14.290.072	0	0	0	0	0	0	0	0	42.500.000	14.290.072	28.209.928	33,82
485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	6.000.000	245.099	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	245.099	5.754.901	4,08

ПРОГРАМА	ДЖ - ЈИ Изградба на системи за одржување и пречистување на отпадни води	Буџет за 2015 година		Наменска доплатија за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година			
		План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	19.500.000	4.675.321	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000	4.675.321	14.824.679	23,98
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	19.500.000	4.675.321	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000	4.675.321	14.824.679	23,98

ПРОГРАМА	ДЛ - ДЛ. Други капитални услуги (капитални расходи)	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		Останато за реализација до крај на 2015 година	%
		План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал		
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.000.000	486.787	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	486.787	11.513.213	4,06
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЕКТИ	12.000.000	486.787	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	486.787	11.513.213	4,06

ПРОГРАМА (капитални расходи)	Буџет за 2015 година		Наменска доплатија за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		Останок за реализација до крај на 2015 година	%	
	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал			
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.500.000	745.096	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	745.096	1.754.904	29,80
480	Резерви за капитални расходи	1.000.000	62.618	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	62.618	937.382	6,26
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	1.500.000	682.478	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	682.478	817.522	45,50

Образложение

ПРОГРАМА	Кл - Класификациска ставка	Буџет за 2015 година		Наменска доплатија за 2015 година		Самофинансирани активности за 2015 година		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		Останато за реализација до крај на 2015 година	%
		План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал		
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
40	ПЛАТИ, НАБРМНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	6.137.000	1.415.904	0	0	0	0	0	0	6.137.000	1.415.904	4.721.096	23,07
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	4.475.000	1.033.610	0	0	0	0	0	0	4.475.000	1.033.610	3.441.390	23,10
402	ПРИДОНОСИ ЗА СОЛДСИГУРУВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	1.662.000	382.294	0	0	0	0	0	0	1.662.000	382.294	1.279.706	23,00
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	2.568.000	348.184	600.000	107.219	0	0	0	0	3.168.000	455.403	2.712.597	14,38
420	ПЛАТИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000	0,00
421	КОМУНИКАЦИИ, ТРЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	1.190.000	164.300	140.000	21.845	0	0	0	0	1.330.000	186.145	1.143.855	14,00
423	СИСТЕМИ ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	700.000	69.605	100.000	22.983	0	0	0	0	800.000	92.588	707.412	11,57
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	150.000	16.376	100.000	5.560	0	0	0	0	250.000	21.936	228.064	8,77
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	430.000	69.278	165.000	31.444	0	0	0	0	595.000	100.722	494.278	16,93
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	98.000	28.625	50.000	25.387	0	0	0	0	148.000	54.012	93.988	36,49

Образложение

ПРОГРАМА	К4 - К4. Културна дејност, информативност и творештво	Буџет за 2015 година		Наменска доплатија за 2015 година		Самфинансирачки активности за 2015 година		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		Останок за реализација до крај на 2015 година	%
		План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал		
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.000.000	1.274.189	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	1.274.189	4.725.811	21,24
	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЈЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0,00
	СИСТЕМИ ИНВЕНТАР, АЛАТИ И ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОПРАВКА	2.030.000	422.519	0	0	0	0	0	0	0	0	2.030.000	422.519	1.607.481	20,81
	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	1.750.000	697.790	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	697.790	1.052.210	39,87
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	1.220.000	153.890	0	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000	153.890	1.066.120	12,61
	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.000.000	612.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	612.000	5.388.000	10,20
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	6.000.000	612.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	612.000	5.388.000	10,20

ПРОГРАМА	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	Буџет за 2015 година		Наменска доплатија за 2015 година		Самфинансирачки активности за 2015 година		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		Останато за реализација до крај на 2015 година	%
		План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал		
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.000.000	96.630	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	96.630	8.903.370	1,07
482	ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЕКТИ	9.000.000	96.630	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	96.630	8.903.370	1,07

Образложение



ПРОГРАМА	ДО - ДО Спорт и рекреација	Буџет за 2015 година		Наменска доплатија за 2015 година		Самфинансирачки активности за 2015 година		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		Останок за реализација до крај на 2015 година	%
		План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал		
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
46	СВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.000.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.100.000	2.900.000	27,50
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	3.000.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.100.000	1.900.000	36,67
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА	Н1 - Н1.Основно образование	Буџет за 2015 година		Наменска доплата за 2015 година		Самфинансирачки активности за 2015 година		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		Останато за реализација до крај на 2015 година	%
		План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал		
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
40	ПЛАТИ, НАБРНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	242.885.000	60.639.605	0	0	28.000	0	0	0	242.713.000	60.639.605	182.073.395	24,98
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	177.220.000	44.246.986	0	0	0	0	0	0	177.220.000	44.246.986	132.973.014	24,97
402	ПРИДОБИЛИ СОДСОПРАВНИ РАБОТДАВАЧИТЕ	0	0	65.465.000	16.392.619	0	0	28.000	0	0	0	65.493.000	16.392.619	49.100.381	25,03
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	57.112.000	8.718.338	14.082.000	953.169	886.000	0	0	0	71.880.000	9.671.507	62.188.493	13,46
420	ПЛАТИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	404.000	0	356.000	0	0	0	760.000	0	760.000	0,00
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕВЪЕ КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	32.797.000	4.931.546	147.000	16.978	0	0	0	0	32.944.000	4.948.464	27.995.536	15,02
423	СИСТЕМИ ИНВЕНТАР АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	6.703.000	661.324	3.598.000	452.659	90.000	0	0	0	10.381.000	1.113.983	9.267.017	10,73
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	6.149.000	1.502.109	710.000	0	0	0	0	0	6.859.000	1.502.109	5.356.891	21,90
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	10.062.000	1.436.245	8.780.000	459.618	10.000	0	0	0	18.852.000	1.896.063	16.955.937	10,06
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	1.401.000	187.114	423.000	23.774	240.000	0	0	0	2.064.000	210.888	1.853.112	10,22
46	СВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	1.668.000	49.400	90.000	0	0	0	0	0	1.758.000	49.400	1.708.600	2,81
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	1.668.000	49.400	90.000	0	0	0	0	0	1.758.000	49.400	1.708.600	2,81
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	1.051.000	6.170	60.000	0	0	0	1.111.000	6.170	1.104.830	0,56
480	Разврн за капитални расходи	0	0	0	0	749.000	0	60.000	0	0	0	809.000	0	809.000	0,00
483	КОПУВАЊЕ НА НЕВЕЛОПРЕМА, ВОЗИЛА И МАШИНИ	0	0	0	0	242.000	206	0	0	0	0	242.000	206	241.794	0,09
485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	0	0	0	0	60.000	5.964	0	0	0	0	60.000	5.964	54.036	9,04

Образложение

ПРОГРАМА	ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА	Буџет за 2015 година		Наменска доплатија за 2015 година		Самфинансирани активности за 2015 година		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		Останато за реализација до крај на 2015 година	%
		План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал		
40	ПЛАТИ, НАЕМНИ И НАДМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	143.284.000	35.809.720	0	0	0	0	0	0	143.284.000	35.809.720	107.474.280	24,99
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАДМЕСТОЦИ	0	0	104.565.000	26.139.561	0	0	0	0	0	0	104.565.000	26.139.561	78.425.439	25,00
402	ПРИДОЕСИ ЗА СОДСОСИУРВАЊЕ ОД РАБОТОДАВАЧИТЕ	0	0	38.719.000	9.670.159	0	0	0	0	0	0	38.719.000	9.670.159	29.048.841	24,98
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	40.375.000	5.210.849	9.651.000	577.078	1.408.000	0	0	0	51.434.000	5.787.927	45.646.073	11,25
420	ПЛАТИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	515.000	31.541	1.030.000	0	0	0	1.545.000	31.941	1.513.059	2,07
421	КОМПАЈУТЕРИ И УСЛУГИ, ПРЕВЪЕ КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	16.230.000	3.301.976	274.000	19.851	0	0	0	0	16.504.000	3.321.827	13.182.173	20,13
423	СИСТЕМИ ИНВЕНТАР, АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	0	0	1.942.000	172.620	2.873.000	163.549	115.000	0	0	0	4.930.000	336.169	4.593.831	6,82
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	2.225.000	119.034	1.755.000	70.927	0	0	0	0	3.980.000	189.961	3.790.039	4,77
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	19.668.000	1.564.499	3.433.000	177.900	0	0	0	0	23.101.000	1.742.399	21.358.601	7,54
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	310.000	52.720	801.000	112.910	263.000	0	0	0	1.374.000	165.630	1.208.370	12,05
46	СВЕНЦИЈИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	180.000	0	42.000	7.160	0	0	0	0	222.000	7.160	214.840	3,23
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	180.000	0	42.000	7.160	0	0	0	0	222.000	7.160	214.840	3,23
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
		0		0		0		0		0		0		0	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	342.000	47.810	0	0	0	0	342.000	47.810	294.190	13,98
480	Резерви за капитални расходи	0	0	0	0	222.000	40.000	0	0	0	0	222.000	40.000	182.000	18,02
485	ДРУГИ НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	0	0	0	0	120.000	7.810	0	0	0	0	120.000	7.810	112.190	6,51

ПРОГРАМА	НА - НАОБРАЗОВАНИЕ-КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	Буџет за 2015 година		Наменска дотација за 2015 година		Самфинансирачки активности за 2015 година		Донации за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		Останок за реализација до крај на 2015 година	%
		План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал		
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0,00
481	ЗАЕМИ НА ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ ОД ИСТИ НИВО ОД НА ВЛАСТ	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0,00
482	ДРУГИ ГРАДБЕНИ ОБЈЕКТИ	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА	№0 - №0. Дофинансирана дешетка	Буџет за 2015 година		Наменска доплатија за 2015 година		Самофинансирачки годишна		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година		Останок за реализација до крај на 2015 година	%
		План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал		
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
40	ПЛАТИ, НАБРЯНИ И НАДМЕСТОЦИ ЗА ВРБОТЕНИТЕ	0	0	16.535.000	4.018.989	0	0	0	0	0	0	16.535.000	4.018.989	12.516.011	24,31
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАДМЕСТОЦИ	0	0	11.500.000	2.807.517	0	0	0	0	0	0	11.500.000	2.807.517	8.692.483	24,41
402	ПРИДОЕСИ ЗА СОЛСОСИГУРНИЈЕ СД РАБОТДАВАЧИТЕ	0	0	5.035.000	1.211.472	0	0	0	0	0	0	5.035.000	1.211.472	3.823.528	24,06
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.810.000	1.011.545	0	0	0	0	0	0	0	0	4.810.000	1.011.545	3.798.455	21,03
421	КОМПАЈУТНИ УСЛУГИ, ПРЕВЪЕ КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	2.120.000	569.047	0	0	0	0	0	0	0	0	2.120.000	569.047	1.550.953	26,84
423	СИСТЕМИ ИНВЕНТАР АЛАТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	700.000	91.348	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	91.348	608.652	13,05
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	1.100.000	351.150	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	351.150	748.850	31,92
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0,00
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0,00
427	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000	0,00
<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000	0,00
480	Разврсти за капитални расходи	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000	0,00

Образложение

ПРОГРАМА	Буџет за 2015 година		Наменска доплатија за 2015 година		Самофинансирачки активности за 2015 година		Доплати за 2015 година		Кредити за 2015 година		Вкупно за 2015 година				
	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	План	Реализација за I квартал	Останато за реализација до крај на 2015 година	%	
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА</b>															
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.000.000	404.717	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	404.717	2.595.283	13,49
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	3.000.000	404.717	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	404.717	2.595.283	13,49

Лице за контакт

Овластено лице(печат и потпис):

Име и презиме и тел.број: Драге Звезданоски 048 401 731



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП-ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015 ДО 31.03.2015 ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП-Прилеп за период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1091/3  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**ОДЛУКА**

за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП-Прилеп за период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година

**член 1**

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП-Прилеп за период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година.

**член 2**

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

**член 3**

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број25-1089/4  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на

Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”З-ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015 ДО 31.03.2015 ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп за период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1091/4  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**ОДЛУКА**

за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп за период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година

**член 1**

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп за период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година.

**член 2**

Одлуката да се достави до ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

**член 3**

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број25-1089/5  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп"

бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ  
СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА  
ФИНАНСИКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ -  
ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015 ДО 31.03.2015  
ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“ - Прилеп за период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/5  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија (“Службен весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**ОДЛУКА**

за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“ - Прилеп за период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година

**член 1**

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“ - Прилеп за период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година.

**член 2**

Одлуката да се достави до ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

**член 3**

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број25-1089/6  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ  
НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИКОТО РАБОТЕЊЕ НА  
ЈКП „ПАЗАРИ“ - ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015 ДО 31.03.2015  
ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари“ - Прилеп за период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/6  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија (“Службен весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**ОДЛУКА**

за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари“ - Прилеп за период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година

**член 1**

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари“ - Прилеп за период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година.

**член 2**

Одлуката да се достави до ЈКП „Пазари“ - Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

**член 3**

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број25-1089/7  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:



**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ  
НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ КАКО  
СОСОПСТВЕНИЦИ, ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТОТ ВО  
СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП**

1. Одлуката за давање согласност на Министерство за финансии како сосопственици, за продажба на имотот во сопственост на Општина Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/7  
15.05.2015 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за давање согласност на Министерство за финансии како сосопственици, за продажба на имот во сопственост на Општина Прилеп

**член 1**

Со оваа Одлука се дава согласност на Министерството за финансии како сосопственици, за продажба на имот со дел на посед 2/3 во сопственост на Општина Прилеп, од сосопственичкиот имот со Министерството на финансии, на КП 6044/16, ИЛ 5984, на ул. „Крушевски Пат” бб, број на зграда-1 намена на зградата Г2-лесна и незагадувачка индустрија, влез-1, кат-К1, намена на посебниот дел-ДП (деловни простории), П=27м2 на Министерство за финансии.

**член 2**

Доколку за продажбата на предметната недвижна ствар од член 1 на оваа Одлука, Владата на Република Македонија одлучи позитивно, средствата од продажбата на предметната недвижна ствар да се исплатат на жиро сметката на Општина Прилеп 756014065763013.

**член 3**

Одлуката да се достави до Министерство за финансии, Градоначалникот на Општина Прилеп и архивата на Општина Прилеп.

**член 4**

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 25-1089/8  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА  
ОДЛУКА НА ЈП ЗА ПУП-ПРИЛЕП ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЦЕНОВНИКОТ НА УСЛУГИ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКА И  
ДРУГА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЛС  
ОПШТИНА ПРИЛЕП, БР.02-292/6 ОД 29.04.2015 ГОДИНА**

1. Одлуката за давање на согласност на Одлука на ЈП за ПУП-Прилеп за измена и дополнување на Ценовникот на услуги за изработка на урбанистичка и друга техничка документација за потребите на ЛС Општина Прилеп, бр.02-292/6 од 29.04.2015 година се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/8  
15.05.2015 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавни претпријатија (“Службен весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за давање на согласност на Одлука на ЈП за ПУП-Прилеп за измена и дополнување на Ценовникот на услуги за изработка на урбанистичка и друга техничка документација за потребите на ЛС Општина Прилеп, бр.02-292/6 од 29.04.2015 година

**член 1**

Се дава согласност на Одлуката на ЈП за ПУП-Прилеп за измена и дополнување на Ценовникот на услуги за изработка на урбанистичка и друга техничка документација за потребите на ЛС Општина Прилеп, бр.02-292/6 од 29.04.2015 година.

**член 2**

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

**член 3**

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 25-1089/14  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦРТ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 15 УБ 15.01, ПЛ. ОПФАТ „2,,, КО ПРИЛЕП, ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП**

1. Одлуката за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за УЕ 15 УБ 15.01, пл. Опфат „2,,, КО Прилеп, во Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1091/9  
15.05.2015 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.24 ст.2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, ("Сл.весник на РМ"бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/13, 163/13 и 42/14 ), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп ("Сл.гласник на општина Прилеп"бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 15.05.2015 год. донесе:

**О Д Л У К А**

за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за УЕ 15 УБ 15.01, пл. опфат „2,,, во Општина Прилеп

**чл.1**

Се утврдува Нацрт Детален урбанистички план за УЕ 15 УБ 15.01, пл. опфат „2,,,Прилеп, како што е означено во графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука,( во натамошниот текст: Планот) .

Планскиот опфат предмет на разработка на деталниот урбанистички план е дефиниран со следната граница:

- од север со осовината на ул. „Бошко Јанкоски“
- од запад со осовината на ул. „Иво Лола Рибар“
- од југ со осовината на ул. „Цане Кузманоски“
- од исток со осовината на ул. „Цане Коњарец“

Површината на планскиот опфат за УЕ 15 УБ 15.01, пл. опфат „2,,, изнесува околу 1,22 ха сметано по должина на границата опфатот.

**Чл.2**

Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

1 Нацрт детален урбанистички план УЕ 15 УБ 15.01, пл. опфат „2,,,е изработен од „ПЕРАН ПРОЕКТ,, -Прилеп, со тех. бр. 97/14 од месец февруари 2015 год.

Општ дел

Насловна страна

Содржина

Регистрација од Централен Регистар на РМ  
Лиценца на правното лице  
Решение за именување на одговорни планери

Копии од овластувањата на планерите  
Програма за измена и дополнување на Програмата за донесување на урб. планови на територијата на Општина Прилеп  
Планска програма  
Геодетски елаборат за геод. работи за посебни намени за ажурирана геод. подлога

Документациона основа

Прилози на документационата основа,  
мислења и согласности од јавните претпријатија

- Известувања и податоци за постојни инфраструктурни водови

Известување за водовите на постојната електрична мрежа бр. 27-2405/2 од 15.10.2012 год, издадено од ЕВН Македонија АД Скопје, КЕЦ – Прилеп.  
Известување од ЈКП „Водовод и канализација“ – Прилеп, за водовите на постојната водоводна и канализациона мрежа бр. 03-512/2 од 18.09.2012 год.  
Известување бр. 07-341/2 од 17.09.2012 год. за недвижно културно наследство – споменик на култура за дадениот плански опфат.

Известување бр 03-148/2 од 24.09.2012 год од Водостопанство Прилепско Поле – Прилеп

Известување за постојни подземни и надземни тк инсталации од Македонски Телеком АД – Скопје со бр.251-348027/2 од 26.09.2012 год.

- Мислења и согласности за конкретниот план

Текстуален дел

Вовед	Страна
Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат	8
Историјат на планирањето и уредувањето на планскиот опфат	9
Податоци за природни чинители и вредности во планскиот опфат	9
Географска положба	9
Сеизмика на просторот	9
Клима	9
Податоци за создадени вредности и чинители	10
Културно наследство	10

Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд	10	Урбано зеленило и озеленетост	7
Површина на опфатот-нумерички показатели	11	Планско решение на комунална Инфраструктура	7
Нумерички показатели на ниво на катастарски парцели	12	Планско решение на сообраќајна инфраструктура	7
Преглед на објекти по конструктивен систем	12	Хидротехничка инфраструктура	9
Преглед на објекти по спратност	12	Водовод	9
Инвентаризација и снимање на градби од културно-историско значење	13	Фекална канализација	10
Инвентаризација и снимање на изградена комунална инфраструктура	13	Атмосферска канализација	10
Улична мрежа – сообраќај	13	Хидрантска мрежа	10
Хидротехничка инфраструктура	13	Електроенергетика	11
Водовод	14	Улично осветлување	12
Фекална канализација	14	Телекомуникациска мрежа	14
Атмосферска канализација	14	Мобилна телефонија	14
Електроенергетска мрежа	14	Економско образложение	14
Телекомуникациска мрежа – ПТТ	14	Мерки за заштита	15
Инвентаризација на бесправно изградени објекти	14	Мерки за заштита и спасување	15
Анализа на степен на реализација на важечкиот урб. план	14	Мерки за заштита и спасување од пожар	15
Анализа на можностите за просторен развој	15	Хидрантска мрежа	16
Извод на план од повисоко ниво и други релевантни податоци	16	Мерки за заштита на животната средина	16
Графички прилози	17	Мерки за заштита на природата	16
Извод од ГУП на Прилеп		Мерки за заштита на културното наследство, конз. основи	17
Извод од ДУП		Општи услови за изградба, развој и користење на гр. земјиште на планот	17
Извод од соседен ДУП		Други општи услови	19
Ажурирана геодетска подлога	M=1:1000, лист бр. 4	Посебни услови за изградба, развој и користење на гр. земјиште на планот	19
Инвентаризација и снимање на изграден град. фонд со вкупна супраструктура и постојна инфраструктура	M=1:1000, лист бр. 5	Нумерички дел	26
Инвен. и снимање на бесправно изградени градби	M=1:1000, лист бр. 6	Нумерички показатели на ниво на плански опфат	27
Планска документација		Нумерички показатели на ниво на градежни парцели	28
Текстуален дел	страна	Билансни показатели	29
Вовед	2	Графички дел	30
Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат	2	Регулационен план	
Текстуални одредби на план од повисоко ниво	2		M=1:1000, лист бр. 1
Планска програма	3	План на површини за градење	M=1:1000, лист бр. 2
Опис и образложение на планскиот концепт на просторниот развој	3	Сообраќаен план со нивелациски план	M=1:1000, лист бр. 3
Систем на групи на класи на намени	3	Инфраструктурен план ( еле. ком. и вод. и канал.)	M=1:1000, лист бр. 4
Класа на намени	4	<b>3.3.5 Синтезен план M=1:1000, лист бр. 5</b>	
Густина на населеност	6		
Парцелација и регулација	6		

**2.Извештај од извршена стручна ревизија** на Нацрт

Планот изработена од ЈП за ПУП -Прилеп , со тех.бр. ,бр.018/15 февруари 2015 г

**3.Мислење** бр.03-1042/3 од 07.05.2015 год.

од Комисијата за давање на мислење на планска документација формирана од страна на Градоначалникот на општина Прилеп .



Известување бр. 07-341/2 од 17.09.2012 год. за недвижно културно наследство – споменик на култура за дадениот плански опфат.		Извод на план од повисоко ниво и други релевантни податоци	16
Известување бр 03-148/2 од 24.09.2012 год од Водостопанство Прилепско Поле – Прилеп		Графички прилози	17
Известување за постојни подземни и надземни тк инсталации од Македонски Телеком АД – Скопје со бр.251-348027/2 од 26.09.2012 год.		Извод од ГУП на Прилеп	
- Мислења и согласности за конкретниот план		Извод од ДУП	
Текстуален дел		Извод од соседен ДУП	
		Ажурирана геодетска подлога	M=1:1000, лист бр. 4
		Инвентаризација и снимање на изграден град. фонд со вкупна супраструктура и постојна инфраструктура	M=1:1000, лист бр. 5
		Инвен. и снимање на бесправно изградени градби	M=1:1000, лист бр. 6
	страна	Планска документација	
Вовед	8	Текстуален дел	страна
Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат	8	Вовед	2
Историјат на планирањето и уредувањето на планскиот опфат	9	Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат	2
Податоци за природни чинители и вредности		Текстуални одредби на план од повисоко ниво	2
во планскиот опфат	9	Планска програма	3
Географска положба	9	Опис и образложение на планскиот концепт на просторниот развој	3
Сеизмика на просторот	9	Систем на групи на класи на намени	3
Клима	9	Класа на намени	4
Податоци за создадени вредности и чинители	10	Густина на населеност	6
Културно наследство	10	Парцелација и регулација	6
Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд	10	Урбано зеленило и озеленетост	7
Површина на опфатот-нумерички показатели	11	Планско решение на комунална инфраструктура	7
Нумерички показатели на ниво на катастарски парцели	12	Планско решение на сообраќајна инфраструктура	7
Преглед на објекти по конструктивен систем	12	Хидротехничка инфраструктура	9
	12	Водовод	9
Преглед на објекти по спратност	12	Фекална канализација	10
	12	Атмосферска канализација	10
Инвентаризација и снимање на градби од културно-историско значење	13	Хидрантска мрежа	10
Инвентаризација и снимање на изградена комунална инфраструктура	13	Електроенергетика	11
Улична мрежа – сообраќај	13	Улично осветлување	12
Хидротехничка инфраструктура	13	Телекомуникациска мрежа	14
Водовод	14	Мобилна телефонија	14
Фекална канализација	14	Економско образложение	14
Атмосферска канализација	14	Мерки за заштита	15
Електроенергетска мрежа	14	Мерки за заштита и спасување	15
Телекомуникациска мрежа – ПТТ	14	Мерки за заштита и спасување од пожар	15
Инвентаризација на бесправно изградени објекти	14	Хидрантска мрежа	16
Анализа на степен на реализација на важечкиот урб. план	14	Мерки за заштита на животната средина	16
Анализа на можностите за просторен развој	15	Мерки за заштита на природата	16
		Мерки за заштита на културното наследство, конз. основи	17
		Општи услови за изградба, развој и користење на гр. земјиште на Планот	17

Други општи услови	19
Посебни услови за изградба, развој и користење на гр. земјиште на планот	19
Нумерички дел	26
Нумерички показатели на ниво на плански опфат	27
Нумерички показатели на ниво на градежни парцели	28
Билансни показатели	29
Графички дел	30
Регулационен план М=1:1000, лист бр. 1	
План на површини за градење М=1:1000, лист бр. 2	
Сообраќаен план со нивелациски план М=1:1000, лист бр. 3	
Инфраструктурен план ( еле. ком. и вод. и канал.) М=1:1000, лист бр. 4	
3.3.5 Синтезен план М=1:1000, лист бр. 5	

2.Извештај од извршена стручна ревизија на Нацрт Планот изработена од ЈП за ПУП -Прилеп , со тех.бр. ,бр.018/15 февруари 2015 г

3.Мислење бр.03-1040/3 од 07.05.2015 год. од Комисијата за давање на мислење на планска документација формирана од страна на Градоначалникот на општина Прилеп .

5.Програма бр. 07-230/6 од 31.01.2012 година за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2012 год .

Чл.3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Прилеп".

Број25-1089/16  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

#### ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.567 –КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ЈАКИМОСКИ ТОНИ**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.567 –КО

Прилеп, на барање од Јакимоски Тони, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1091/11  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 15.05.2015 година, донесе:

#### ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.567 –КО Прилеп, на барање од Јакимоски Тони

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.567 –КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број25-1089/17  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

#### ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.782/2 –КО СЕЛЦЕ, НА БАРАЊЕ ОД КОНЕСКИ КИРИЛ**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.782/2 –КО

Селце, на барање од Конески Кирилсе објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

**НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.179/2,179/6 И 180 –КО БЕРОВЦИ, НА БАРАЊЕ ОД МАРКОСКИ МИЛЕ**

Број 08 - 1091/12  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 15.05.2015 година, донесе:

### **О Д Л У К А**

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.782/2 - КО Селце, на барање од Конески Кирил

#### **член 1**

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.782/2 -КО Селце.

#### **член 2**

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број25-1089/18  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ**

1.Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.179/2,179/6 и 180 –КО Беровци, на барање од Маркоски Миле, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/13  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 15.05.2015 година, донесе:

### **О Д Л У К А**

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.179/2,179/6 и 180 -КО Беровци, на барање од Маркоски Миле

#### **член 1**

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.179/2,179/6 и 180 -КО Беровци.

#### **член 2**

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број25-1089/19  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

### **З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1104/2 –КО ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД МПЦ-ОА МАНАСТИР СВ.ПЕТКА**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на



планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1104/2 –КО Лениште, на барање од МПЦ-ОА Манастир Св.Петкасе објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/14  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 15.05.2015 година, донесе:

### **О Д Л У К А**

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1104/2 -КО Лениште, на барање од МПЦ-ОА Манастир Св.Петка

#### **член 1**

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1104/2 -КО Лениште.

#### **член 2**

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број25-1089/20  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА**

### **ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.336 –КО ДАБНИЦА, НА БАРАЊЕ ОД МПЦ-ОА СКОПЈЕ, ПРЕСПАНСКО-ПЕЛАГОНИСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА-БИТОЛА**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.336 –КО Дабница, на барање од МПЦ-ОА Скопје,Преспанско-Пелагониска Православна Епархија-Битоласе објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/15  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 15.05.2015 година, донесе:

### **О Д Л У К А**

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.336 -КО Дабница, на барање од МПЦ-ОА Скопје,Преспанско-Пелагониска Православна Епархија-Битола

#### **член 1**

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.336 -КО Дабница, на барање од МПЦ-ОА Скопје.

#### **член 2**

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број25-1089/21  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”

бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ**  
**ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА**  
**УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ**  
**НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА**  
**БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.769 –КО СЕЛЦЕ,**  
**НА БАРАЊЕ ОД НАЈДОСКА ВЕЛИКА**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.769 –КО Селце, на барање од Најдоска Велика, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1091/16  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.769 -КО Селце, на барање од Најдоска Велика

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.769 -КО Селце.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број25-1089/22  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ**  
**ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО**  
**ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ**  
**ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ**  
**НА БАРАЊЕ ОД НАУМОСКИ АЦЕ**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.1029 –КО Варош, на барање од Наумоски Аце, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1091/17  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.1029 -КО Варош, на барање од Наумоски Аце

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.1029 -КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-1089/23  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ  
ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО  
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО  
КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ ОБЈЕКТ НА КП  
БР.2834/3 –КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД  
НИКОЛОСКИ БОРИС**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2834/3 –КО Прилеп, на барање од Николоски Борис, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1091/18  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**ОДЛУКА**  
за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2834/3 -КО Прилеп, на барање од Николоски Борис

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се

изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2834/3 -КО Прилеп.  
член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-1089/24  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ  
УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА  
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ  
НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА НЕПРАВНИОТ  
ОБЈЕКТ НА КП БР.10/8 –КО СЕЛЦЕ, НА БАРАЊЕ  
ОД ТРАЈКОСКИ МИЛЕ**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.10/8 –КО Селце, на барање од Трајкоски Миле, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1091/19  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**ОДЛУКА**  
за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.10/8 -КО Селце, на барање од Трајкоски Миле  
член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот

опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.10/8 -КО Селце.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број25-1089/25  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

### **ЗАКЛУЧОК**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.4012/1-КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД НИКОЛОСКИ ПЕТАР**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4012/1-КО Варош, на барање од Николоски Петар, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1091/20  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 15.05.2015 година, донесе:

### **ОДЛУКА**

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4012/1-КО Варош, на барање од Николоски Петар

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4012/1-КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број25-1089/26  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

### **ЗАКЛУЧОК**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 11620 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 11620 КО-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1091/21  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

### **ОДЛУКА**

за откажување од корисничко право над КП 11620 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.4931, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-26395/2014 од 29.10.2014, за КП 11620 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 11620 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број25-1089/27  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД  
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12027/7 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 12027/7 КО-Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/22  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за откажување од корисничко право  
над КП 12027/7 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.30310, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-17973/2015 од 30.03.2015, за КП 12027/7 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 12027/7 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја

спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број25-1089/28  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД  
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12027/8 КО-ПРИЛЕП**

1.Одлуката за откажување од корисничко право над КП 12027/8 КО-Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/23  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за откажување од корисничко право  
над КП 12027/8 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.59171, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-30452/2014 од 10.12.2014, за КП 12027/8 за КО- Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 12027/8 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број25-1089/29  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12027/11 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 12027/11 КО-Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/24  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**ОДЛУКА**

**за откажување од корисничко право над КП 12027/11 КО-Прилеп**

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.59111, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-29657/2014 од 04.12.2014, за КП 12027/11 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 12027/11 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број25-1089/30  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12027/12 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 12027/12 КО-Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/25  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**ОДЛУКА**

**за откажување од корисничко право над КП 12027/12 КО-Прилеп**

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58484, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-29659/2014 од 04.12.2014, за КП 12027/12 за КО- Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 12027/12 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број25-1089/31  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ  
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 12188 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 12188 КО-Прилеп се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1091/26  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ( Сл.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**ОДЛУКА**  
за откажување од корисничко право  
над КП 12188 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.58418, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-25236/2014 од 10.10.2014, за КП 12188 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 12188 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број25-1089/32  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК  
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД  
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 16128 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 16128 КО-Прилеп се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1091/27  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ( Сл.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**ОДЛУКА**  
за откажување од корисничко право  
над КП 16128 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.41880, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-28725/2014 од 25.11.2014, за КП 16128 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 16128 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број25-1089/33  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:



**З А К Л У Ч О К**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ**  
**ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 16807/4 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 16807/4 КО-Прилеп се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/28  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
за откажување од корисничко право  
над КП 16807/4 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.56890, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-5296/2015 од 18.02.2015, за КП 16807/4 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 16807/4 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број25-1089/34      ПРЕТСЕДАТЕЛ  
15.05.2015 година    на Совет на Општина Прилеп  
Прилеп                    м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ**  
**ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 17351 КО-ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 17351 КО-Прилеп се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/29  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
за откажување од корисничко право  
над КП 17351 КО-Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.54764, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-6123/2015 од 23.02.2015, за КП 17351 за КО-Прилеп, со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 17351 КО-Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број25-1089/35      ПРЕТСЕДАТЕЛ  
15.05.2015 година    на Совет на Општина Прилеп  
Прилеп                    м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД**  
**КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД НАД КП 20266/3 КО ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 20266/3 КО Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/30  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ( Сл.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

### **О Д Л У К А**

за откажување од корисничко право  
над КП 20266/3 КО Прилеп

#### **чл.1**

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.16187, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана КП 20266/3 за КО Прилеп (како дел од КП 20266 КО Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 20266/3 КО Прилеп.

#### **чл.2**

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

#### **чл.3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број25-1089/36  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД  
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20266/4 КО ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 20266/4 КО Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/31  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ( Сл.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

### **О Д Л У К А**

за откажување од корисничко право  
над КП 20266/4 КО Прилеп  
чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.16187, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана КП 20266/4 за КО Прилеп (како дел од КП 20266 КО Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 20266/4 КО Прилеп.

#### **чл.2**

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

#### **чл.3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број25-1089/37  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД  
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20266/5 КО ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 20266/5 КО Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/32  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ( Сл.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

### **О Д Л У К А**

за откажување од корисничко право над КП 20266/5 КО Прилеп

#### **чл.1**

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.16187, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана КП 20266/5 за КО Прилеп (како дел од КП 20266 КО Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 20266/5 КО Прилеп.

#### **чл.2**

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

#### **чл.3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број25-1089/38  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20266/6 КО ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 20266/6 КО Прилеп,се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1091/33  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ( Сл.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

### **О Д Л У К А**

за откажување од корисничко право над КП 20266/6 КО Прилеп

#### **чл.1**

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.16187, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана КП 20266/6 за КО Прилеп (како дел од КП 20266 КО Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 20266/6 КО Прилеп.

#### **чл.2**

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

#### **чл.3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број25-1089/39  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20266/7 КО ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 20266/7 КО Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 1091/34  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ( Сл.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за откажување од корисничко право  
над КП 20266/7 КО Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.16187, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана КП 20266/7 за КО Прилеп (како дел од КП 20266 КО Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 20266/7 КО Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број25-1089/40  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ  
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20266/8 КО ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 20266/8 КО Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/35  
15.05.2015 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за откажување од корисничко право  
над КП 20266/8 КО Прилеп  
чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.16187, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана КП 20266/8 за КО Прилеп (како дел од КП 20266 КО Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 20266/8 КО Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број25-1089/41  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД  
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20266/9 КО ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 20266/9 КО Прилеп,се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/36  
15.05.2015 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за откажување од корисничко право  
над КП 20266/9 КО Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.16187, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана КП 20266/9 за КО Прилеп (како дел од КП 20266 КО Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 20266/9 КО Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број25-1089/42  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД  
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20267/5 КО ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 20267/5 КО Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/37  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за откажување од корисничко право  
над КП 20267/5 КО Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.16187, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана КП 20267/5 за КО Прилеп (како дел од КП 20266 КО Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 20267/5 КО Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број25-1089/43  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД  
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20267/6 КО ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 20267/6 КО Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/38  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за откажување од корисничко право  
над КП 20267/6 КО Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.16187, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана КП 20267/6 за КО Прилеп (како дел од КП 20267/1 КО Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 20267/6 КО Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број25-1089/44  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД  
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20267/7 КО ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 20267/7 КО Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/39  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за откажување од корисничко право  
над КП 20267/7 КО Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.16187, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана КП 20267/7 за КО Прилеп (како дел од КП 20267/1 КО Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 20267/7 КО Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број25-1089/45  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД  
КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20267/8 КО ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 20267/8 КО Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/40  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ( СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за откажување од корисничко право  
над КП 20267/8 КО Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.16187, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана КП 20267/8 за КО Прилеп (како дел од КП 20267/1 КО Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 20267/8 КО Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број25-1089/46  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ  
ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 20267/9 КО ПРИЛЕП**

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 20267/9 КО Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/41  
15.05.2015 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ( Сл.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**О Д Л У К А**

за откажување од корисничко право  
над КП 20267/9 КО Прилеп

чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.16187, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-20181/2015 од 23.04.2015, за новоформирана КП 20267/9 за КО Прилеп (како дел од КП 20267/1 КО Прилеп), со оваа Одлука СЕ ОТКАЖУВА од корисничкото право над КП 20267/9 КО Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број25-1089/47  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА ПРИФАЌАЊЕ  
НА ГРАЃАНСКА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОСНОВАЊЕ НА СОВЕТ  
НА МЛАДИ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП**

1. Заклучокот за прифаќање на граѓанска иницијатива за основање на Совет на млади на Општина Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/42  
15.05.2015 година  
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на член 26 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 15.05.2015 година, донесе:

**З А К Л У Ч О К**

за прифаќање на граѓанската иницијатива  
за основање на Совет на млади на Општина Прилеп

1. Со овој Заклучок се прифаќа граѓанската иницијатива за основање на Советот на млади на Општина Прилеп, тело на младите на Општина Прилеп, кој се основа со цел активно вклучување на младите во јавниот живот на Општина Прилеп.



2. Советот на млади го сочинуваат девет члена.

Членовите да се избираат по пат на Јавен повик за предлагање на кандидати за членови на Советот на млади на Општина Прилеп. Во Советот на млади на Општина Прилеп може да бидат бирани млади со постојано место на живеење на територијата на Општина Прилеп и со старосна граница од 15 до 30 години. Право на предлагање на кандидати за членови во Советот на млади на Градот имаат: Младински невладини организации и Здруженија на млади, ученички совети, студентски совети и други регистрирани облици на организирање на младите. Предлозите се доставуваат до Комисија за општествени дејности и правата на децата.

3. Советот на млади во општината ги врши следните работи:

- разгледува прашања кои се важни за работата на Советот на млади;
- донесува Деловник за работа на Советот на млади;
- го избира и разрешува претседателот на Советот на млади;
- поднесува предлози до Комисија за општествени дејности и правата на децата при Совет на Општина Прилеп за идентификувани проблеми на младите на локално ниво и начини за нивно можно решавање;
- поднесува предлози до Комисија за општествени дејности и правата на децата при Совет на Општина Прилеп за донесување одлуки, програми и други акти од интерес на младите;
- изработува извештаи до Комисија за општествени дејности и правата на децата при Совет на Општина Прилеп за програмите на младите, а по потреба предлага и донесува Програма за решавање на проблемите, од интерес на младите;
- предлага мерки за остварување и спроведување на одлуки и програми за грижа на млади;
- организира работилници, предавања трибини, манифестации и други активности во врска со младинските прашања;
- информира и промовира за активностите на Советот на млади;
- поттикнува соработка со Советите на младите од други градови на Република Македонија

1. Начинот на работа на Советот на млади поблиску се утврдува со Деловник за работа на Советот на млади.

5. Заклучокот ќе се објави во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 25-1089/48                      ПРЕТСЕДАТЕЛ  
15.05.2015 година            на Совет на Општина Прилеп  
Прилеп                                      м-р Никола Димески

и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЦРТ**  
**НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ**  
**ПЛАН УЕ 10 УБ 10.01, ПЛ. ОПФАТ „1,,, КО ПРИЛЕП,**  
**ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП**

1. Одлуката за утврдување Нацрт на измена и дополнување на Детален урбанистички план УЕ 10 УБ 10.01, пл. опфат „1,,, КО Прилеп, во Општина Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 1091/43  
15.05.2015 година  
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општина Прилеп  
Марјан Ристески

Врз основа на чл.24 ст.2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, (“Сл.весник на РМ”бр.51/05, 137/2007, 91/09, 124/10,18/11,53/11,144/12,70/13,163/13 и 42/14 ), чл.22 ст.1,т.1 и чл.36 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ”бр.5/02) и чл.14 ст.1 т.1 и чл.26 од Статутот на општина Прилеп (“Сл.гласник на општина Прилеп”бр.6/03), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 15.05.2015 год донесе:

**О Д Л У К А**

за утврдување Нацрт на Измена и дополнување на  
Детален урбанистички план УЕ 10 УБ 10.01, пл. опфат  
„1,,, КО Прилеп, во Општина Прилеп

чл.1

Се утврдува Нацрт на Измена и дополнување на Детален урбанистички план УЕ 10 УБ 10.01, пл. опфат „1,,, КО Прилеп, во Општина Прилеп како што е означено во графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука,( во натамошниот текст: Планот) .

Планскиот опфат предмет на разработка на деталниот урбанистички план е дефиниран со следната граница:

- јужната страна е дефинирана со осовината на новопланираната магистрална улица М5, ул. „Јоска Јорданоски” во должина од 298,1 мж;
- западната страна е дефинирана со осовината на новопланираната собирна улица С4а, ул.„Борис Кидрич”, во должина од 135,4 мж;
- источната страна е дефинирана со осовината на новопланираната улица „11 Октомври-крак”, како дел од секундарната улична мрежа (планирана според претходно усвоен ДУП), во должина од 251,8 мж;
- северната страна е дефинирана со осовината на новопланираната улица „Новопланирана”, како дел од секундарната

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002)

улична мрежа (планирана според претходно усвоен ДУП), во должина од 137,6 мж и границата на катастарските парцели со бр. 10950 и 10935.	Сеизмика на просторот Клима Податоци за создадени вредности и чинители Културно наследство	9 9 10 10
Површината на планскиот опфат за УЕ 10 УБ 10.01, пл. опфат „1,,изнесува околу 3,76 ха сметано по должина на границата опфатот.	Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд Површина на опфатот-нумерички показатели Нумерички показатели на ниво на катастарски парцели	10 11 12
Чл.2 Планот од чл.1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:	Преглед на објекти по конструктивен систем Преглед на објекти по спратност Инвентаризација и снимање на градби од културно-историско значење Инвентаризација и снимање на изградена комунална инфраструктура	12 12 13 13
Нацрт на Измена и дополнување на Детален урбанистички план УЕ 10 УБ 10.01, пл. опфат „1,, КО Прилеп, во Општина Прилепе изработен од ЈП за ПУП -Прилеп, со тех. бр. 38/15 од месец мај 2015 г	Улична мрежа – сообраќај Хидротехничка инфраструктура Водовод	13 13 14
Општ дел	Фекална канализација	14
Насловна страна	Атмосферска канализација	14
Содржина	Електроенергетска мрежа	14
Регистрација од Централен Регистар на РМ	Телекомуникациска мрежа – ПТТ	14
Лиценца на правното лице	Инвентаризација на бесправно изградени објекти	14
Решение за именување на одговорни планери	Анализа на степен на реализација на важечкиот урб. план	14
Копии од овластувањата на планерите	Анализа на можностите за просторен развој	15
Програма за измена и дополнување на Програмата за донесување на урб. планови на територијата на Општина Прилеп	Извод на план од повисоко ниво и други релевантни податоци	16
Планска програма	Графички прилози	17
Геодетски елаборат за геод. работи за посебни намени за ажурирана геод. подлога	Извод од ГУП на Прилеп	
Документациона основа	Извод од ДУП	
Прилози на документационата основа, мислења и согласности од јавните претпријатија	Извод од соседен ДУП	
- Известувања и податоци за постојни инфраструктурни водови	Ажурирана геодетска подлога M=1:1000, лист бр. 4	
Известување за водовите на постојната електрична мрежа бр. 27-2405/2 од 15.10.2012 год, издадено од ЕВН Македонија АД Скопје, КЕЦ – Прилеп.	Инвентаризација и снимање на изграден град. фонд со вкупна супраструктура и постојна инфраструктура M=1:1000, лист бр. 5	
Известување од ЈКП „Водовод и канализација” – Прилеп, за водовите на постојната водоводна и канализациона мрежа бр. 03-512/2 од 18.09.2012 год.	Инвен. и снимање на бесправно изградени градби M=1:1000, лист бр. 6	
Известување бр. 07-341/2 од 17.09.2012 год. за недвижно културно наследство – споменик на култура за дадениот плански опфат.	Планска документација	
Известување бр 03-148/2 од 24.09.2012 год од Водостопанство Прилепско Поле – Прилеп	Текстуален дел	страна
Известување за постојни подземни и надземни тк инсталации од Македонски Телеком АД – Скопје со бр.251-348027/2 од 26.09.2012 год.	Вовед	2
- Мислења и согласности за конкретниот план	Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат	2
Текстуален дел	Текстуални одредби на план од повисоко ниво	2
	Планска програма	3
	Опис и образложение на планскиот концепт на просторниот развој	3
	Систем на групи на класи на намени	3
	Класа на намени	4
	Густина на населеност	6
	Парцелација и регулација	6
	Урбано зеленило и озеленетост	7
	Планско решение на комунална инфраструктура	7
	Планско решение на сообраќајна инфраструктура	7
	Хидротехничка инфраструктура	9
	Водовод	9
	Фекална канализација	10
	Атмосферска канализација	10
	Хидрантска мрежа	10
	Електроенергетика	11
	Улично осветлување	12
Вовед		8
Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат		8
Историјат на планирањето и уредувањето на планскиот опфат		9
Податоци за природни чинители и вредности во планскиот опфат		9
Географска положба		9

Телекомуникациска мрежа	14
Мобилна телефонија	14
Економско образложение	14
Мерки за заштита	15
Мерки за заштита и спасување	15
Мерки за заштита и спасување од пожар	15
Хидрантска мрежа	16
Мерки за заштита на животн	16
Мерки за заштита на природа	16
Мерки за заштита на културното наследство, конз. основи	17
Општи услови за изградба, развој и користење на гр. земјиште на планот	17
Други општи услови	19
Посебни услови за изградба, развој и користење на гр. земјиште на планот	19
Нумерички дел	26
Нумерички показатели на ниво на плански опфат	27
Нумерички показатели на ниво на градежни парцели	28
Билансни показатели	29
Графички дел	30
Регулационен план	
	М=1:1000, лист бр. 1
План на површини за градење	
	М=1:1000, лист бр. 2
Сообраќаен план со нивелациски план	
	М=1:1000, лист бр. 3
Инфраструктурен план ( еле. ком. и вод. и канал.)	М=1:1000, лист бр. 4
3.3.5 Синтезен план	М=1:1000, лист бр. 5

**2.Извештај од извршена стручна ревизија** на Нацрт Планот изработена од „УРБАН ПРОЕКТ,, ДООЕЛ - Прилеп , со тех.бр. ,бр.05-03/15 мај 2015 г

**3.Мислење** бр.03-1071/3 од 13.05.2015 год. од Комисијата за давање на мислење на планска документација формирана од страна на Градоначалникот на општина Прилеп .

**5.Програма** бр. 07-3411/13 од 27.12.2012 година за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2013 год .

Чл.3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Прилеп”.

Број25-1089/49  
15.05.2015 година  
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Совет на Општина Прилеп  
м-р Никола Димески

## **СОДРЖИНА**

на Службен гласник на Општина Прилеп бр. 6 од 15.05. 2015 година

1. Одлука за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Прилеп.....**Стр.1**
2. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за прв квартал, за период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година.....**Стр.8**
3. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП-Прилеп за период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година.....**Стр.39**
4. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп за период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година.....**Стр. 39**
5. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец”-Прилеп за период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година.....**Стр.40**
6. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари”- Прилеп за период од 01.01.2015 до 31.03.2015 годин.....**Стр.40**
7. Одлука за давање согласност на Министерство за финансии како сосопственици, за продажба на имотот во сопственост на Општина Прилеп.....**Стр.41**
8. Одлука за давање на согласност на Одлука на ЈП за ПУП-Прилеп за измена и дополнување на Ценовникот на услуги за изработка на урбанистичка и друга техничка документација за потребите на ЛС Општина Прилеп, бр.02-292/6 од 29.04.2015 година.....**Стр.41**
9. Одлука за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за УЕ 15 УБ 15.01, пл. Опфат „2,,, КО Прилеп, во Општина Прилеп.....**Стр.42**
10. Одлука за утврдување Нацрт Детален урбанистички план за УЕ 19 УБ 19.09, пл. опфат „1,,, КО Прилеп, во Општина Прилеп.....**Стр.44**
11. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.567 –КО Прилеп, на барање од Јакимоски Тони.....**Стр.45**
- 12.Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.782/2 –КО Селце, на барање од Конески Кирил.....**Стр.47**
13. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.179/2,179/6 и 180 –КО Беровци, на барање од Маркоски Миле.....**Стр.47**
- 14.Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.1104/2 –КО Лениште, на барање од МПЦ-ОА Манастир Св.Петка.....**Стр.48**
- 15.Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.336 –КО Дабница, на барање од МПЦ-ОА Скопје,Преспанско-Пелагониска Православна Епархија-Битола.....**Стр.48**

16. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.769 –КО Селце, на барање од Најдоска Велика.....**Стр.49**
17. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1029 –КО Варош, на барање од Наумоски Аце.....**Стр.49**
18. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2834/3 –КО Прилеп, на барање од Николоски Борис.....**Стр. 50**
19. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.10/8 –КО Селце, на барање од Трајкоски Миле.....**Стр.50**
20. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4012/1-КО Варош, на барање од Николоски Петар.....**Стр.51**
21. Одлука за откажување од корисничко право над КП 11620 КО-Прилеп.....**Стр.51**
22. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12027/7 КО-Прилеп.....**Стр.52**
23. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12027/8 КО-Прилеп.....**Стр.52**
24. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12027/11 КО-Прилеп...**Стр.53**
25. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12027/12 КО-Прилеп. **Стр.53**
26. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12188 КО-Прилеп.....**Стр.54**
27. Одлука за откажување од корисничко право над КП 16128 КО-Прилеп. ....**Стр.54**
28. Одлука за откажување од корисничко право над КП 16807/4 КО-Прилеп.....**Стр.55**
29. Одлука за откажување од корисничко право над КП 17351 КО-Прилеп.....**Стр.55**
30. Одлука за откажување од корисничко право над над КП 20266/3 КО Прилеп.....**Стр.56**
31. Одлука за откажување од корисничко право над КП 20266/4 КО Прилеп....**Стр.56**
32. Одлука за откажување од корисничко право над КП 20266/5 КО Прилеп....**Стр.57**
33. Одлука за откажување од корисничко право над КП 20266/6 КО Прилеп....**Стр.57**
34. Одлука за откажување од корисничко право над КП 20266/7 КО Прилеп....**Стр.58**
35. Одлука за откажување од корисничко право над КП 20266/8 КО Прилеп. ....**Стр.58**
36. Одлука за откажување од корисничко право над КП 20266/9 КО Прилеп.....**Стр.58**
37. Одлука за откажување од корисничко право над КП 20267/5 КО Прилеп.....**Стр.59**
38. Одлука за откажување од корисничко право над КП 20267/6 КО Прилеп.....**Стр.59**
39. Одлука за откажување од корисничко право над КП 20267/7 КО Прилеп.....**Стр.60**
40. Одлука за откажување од корисничко право над КП 20267/8 КО Прилеп....**Стр.60**
41. Одлука за откажување од корисничко право над КП 20267/9 КО Прилеп....**Стр.61**
42. Заклучок за прифаќање на граѓанска иницијатива за основање на Совет на млади на Општина Прилеп .....**Стр.61**
43. Одлука за утврдување Нацрт на измена и дополнување на Детален урбанистички план УЕ 10 УБ 10.01, пл. опфат „1,, КО Прилеп, во Општина Прилеп.....**Стр.62**

## **ДОНЕСЕНИ, АКТИ КОИ НЕ СЕ ОБЈАВЕНИ ВО ОВОЈ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК**

1. Решение за именување на членови на Општинскиот Штаб за заштита и спасување во Локалната самоуправа на Општина Прилеп.

2. Решение за поставување на должност командир на Универзалната единица за заштита и спасување.

3. Решение за поставување на должност командир на специјализирана единица за прва медицинска помош.

4. Решение за поставување на должност командир на специјализирана единица за заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло.

5. Решение за поставување на должност командир на специјализирана единица за заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло.

ИЗДАВА : Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Марјан Ристески - Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци